



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Понеделник, 4 декември 1989
Скопје
Број 42

Претплатата за 1989 година изнесува 700.000 динари. Овој број чини 20.000 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

741.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕЗЕРСКАТА ПЛОВИДБА

Се прогласува Законот за езерската пловидба, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седниците на Соборот на здружениот труд и Соборот на општините, одржана на 22 ноември 1989 година

Бр. 08-4065/1
22 ноември 1989 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

ЗАКОН ЗА ЕЗЕРСКАТА ПЛОВИДБА

Член 1

Со овој закон се уредува езерската пловидба, пловните патишта, пристаништата, пловните објекти и превозот на лица и предмети.

Член 2

Езерска пловидба, во смисла на овој закон, е пловидбата која се врши на езерата.

Член 3

Пловен пат е појас во езерото доволно длабок и широк за безбедна пловидба, кој по потреба е обележен.

Член 4

Пловен објект е брод, чамец или друг објект наменет за пловидба на езерата.

Член 5

Собранието на општината ги определува деловите на брегот и водниот простор на езерото за изградба на пристаништа, капалишта и места за престој и чување на пловни објекти.

Собранието на општината може да забрани пловидба на одделни чамци со моторен погон ако е загрошена природната средина на езерата.

Член 6

Одржувањето, опремувањето и обележувањето на пловните патишта и капалишта, општината го доверува на претпријатие или друго правно лице регистрирано за вршење на тие работи.

Член 7

За одржување спортски и други приредби на езерата, одобрение издава републичкиот орган на управата надлежен за езерската пловидба (Капетанијата на пристаништата).

Барањето за издавање на одобрение од став 1 на овој член, организаторот е должен да го поднесе најдоцна осум дена пред одржувањето на спортската или друга приредба.

Член 8

Пристаништето има:

- 1) обележано подрачје;
- 2) потребна длабочина на водниот простор;
- 3) опрема за пристанување и врзување на пловните објекти; и
- 4) осветлен простор за пристанување на пловните објекти.

Одобрение за користење на пристаништето издава Капетанијата на пристаништата.

Член 9

Претпријатието или друго правно лице кое управува со пристаништето го одржува, опремува и обележува пристаништето за безбедна пловидба.

Член 10

Претпријатието или друго правно лице кое управува со пристаниште отворено за јавен сообраќај, врши услуги на сите корисници под еднакви услови во согласност со општите услови на работење.

Општите услови од став 1 на овој член ги утврдува претпријатието или друго правно лице.

Член 11

Чамец што учествува во пловидбата мора да ги исполнува условите предвидени со овој закон и со прописите донесени врз основа на овој закон.

На спортските чамци без сопствен погон и другите чамци до 3 метри должина без сопствен погон, не се врши утврдување на способноста за пловидба.

Член 12

Способноста за пловидба на чамец се утврдува со редовен и вонреден преглед за што капетанијата на пристаништата издава уверение.

Републичкиот орган на управата надлежен за работите на езерската пловидба донесува поблиски прописи за утврдување на способност за пловидба на чамците.

Член 13

За вршење на преглед заради утврдување на способноста за пловидба на чамецот се плаќа надоместок.

Висината на надоместокот од став 1 на овој член ја пропишува Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 14

При пловидбата управувачот на чамецот има пловидбена дозвола за чамецот и уверение за управување со чамецот

Член 15

Чамецот се впишува во регистар за чамци што го води Капетанијата на пристаништата.

За чамец впишан во регистарот се издава пловидбена дозвола и регистарски број.

Функционерот кој раководи со републичкиот орган на управата надлежен за работите на езерската пловидба, донесува поблиски прописи за начинот на водењето регистар, пловидбената дозвола и регистарскиот број.

Член 16

Управувач на чамец може да биде лице кое има 18 години и положило испит за управувач на чамец.

Испитот за управувач на чамец се полага пред комисија што ја формира републичкиот орган на управата надлежен за работите на езерската пловидба.

Републичкиот орган на управата надлежен за работите на езерската пловидба донесува поблиски прописи за составот на комисијата, начинот на полагањето и програмата за испит.

За полагање на испитот од став 2 на овој член се плаќа надоместок.

Висината на надоместокот за полагање на испитот ја пропишува Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 17

Превозот на лица и предмети во езерската пловидба може да се врши како јавен превоз или како превоз за сопствени потреби.

Јавен превоз, во смисла на овој закон, е превозот на патници и предмети кој е достапен на сите корисници под еднакви услови и се врши врз основа на договор за превоз.

Јавен превоз може да се врши во линиска и слободна пловидба.

Превоз за сопствени потреби, во смисла на овој закон, е превозот заради задоволување на сопствените потреби на имателот на пловниот објект.

Како превоз за сопствени потреби, се смета и превозот на лица со сопствен пловен објект или со пловен објект земен под закуп што го вршат угостителските и туристичките организации, кога превозуваат корисници на своите услуги.

Член 18

Јавен превоз можат да вршат претпријатијата и други правни лица и работни луѓе кои самостојно вршат дејност со личен труд, односно со личен труд и средства во сопственост на граѓаните (во натамошен текст: превозник).

Член 19

Јавен превоз во линиска пловидба е превоз што се врши на одредени релации и по однапред утврден ред на пловидба.

Јавен превоз во слободна пловидба е превоз за кој релацијата и другите услови за превоз се утврдуваат со договор меѓу превозникот и корисникот на услугите.

Член 20

Редот на пловидбата и општите услови на превозот во езерската пловидба ги утврдува превозникот.

Превозникот е должен да се придржува на утврдениот и објавениот ред на пловидба.

Член 21

Инспекциски надзор над спроведувањето на одредбите од овој и друг закон и прописите донесени врз основа на нив, како и управните и другите стручни и технички работи од значење за безбедноста на езерската пловидба ги врши Капетанијата на пристаништата.

Член 22

Со работата на Капетанијата на пристаништата раководи капетан. Капетанот го имснува и разрешува Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Капетанот ги има сите права, должности и овластувања кои врз основа на закон и други прописи ги има инспекторот за безбедност на езерската пловидба.

Член 23

Инспекторот за безбедност на езерската пловидба може да биде лице со висока поморска школа или дипломиран бродомашински, дипломиран машински или дипломиран сообраќаен инженер, со најмалку две години работно искуство во струката.

Член 24

Инспекторот за безбедност на езерската пловидба има легитимација.

Капетанот и инспекторот за безбедност на езерската пловидба се должни да носат службена облека за време на вршењето на инспекцискиот надзор.

Функционерот кој раководи со републичкиот орган на управата надлежен за работите на езерската пловидба донесува поблиски прописи за образецот на легитимацијата на инспекторот за безбедност на езерската пловидба, како и за кројот и ознаките на облеката на капетанот на Капетанијата на пристаништата и инспекторот за безбедност на езерската пловидба.

Член 25

Во вршењето на инспекцискиот надзор инспекторот за безбедност на езерската пловидба има право и должност да врши контрола и преглед на:

1) пристаништата, пловните патишта и капалиштата во поглед на нивното одржување, опремување и обележување;

2) изградбата на објекти на езерата и на нивните брегови во поглед на деловите за безбедност на пловидбата;

3) пловните објекти во поглед на нивната способност за пловидба и исправноста на нивните постројки, уреди и опрема;

4) вршењето на превозот во езерската пловидба; и

5) пловидбата на пловните патишта во поглед на придржувањето на пловидбените прописи од страна на посадата на пловниот објект и посебните прописи со кои се утврдува пловидбата на пловните патишта.

Член 26

Ако инспекторот за безбедност на езерската пловидба при вршењето на инспекцискиот надзор утврди дека е сторена повреда на законот, односно дека одредбите од законот не се применети или не се правилно применети, поради што настанале или може да настанат последици што ја загрозуваат пловидбата, ќе нареди со решение мерки за отстранување на утврдените неправилности и ќе одреди рокови за нивно спроведување.

Член 27

Ако утврдените неправилности не бидат отстранети во определен рок или ако утврдените неправилности се од таква природа што ја загрозуваат пловидбата, лицата, имотот и објектите, инспекторот за безбедност на езерската пловидба ќе забрани:

1) пловидба на пловниот објект;

2) употреба на пристаништето или негов дел; и

3) натамошно изведување на работите додека не се отстранат неправилностите.

Член 28

Ако инспекторот за безбедност на езерската пловидба при вршењето на инспекцискиот надзор над изградбата на објекти на езерата и на нивните брегови утврди дека работите се изведуваат на начин со кој се загрозува безбедноста на езерската пловидба, ќе му нареди на изведувачот на работите привремено да го запре натамошното изведување на тие работи, додека не го усогласи изведувањето на тие работи со пропишаните услови.

Член 29

Сопствениците, односно корисниците на пловните објекти и превозниците во езерската пловидба се должни на инспекторот за безбедност на езерската пловидба да му даваат потребни известувања и да му укажат помош кога му е неопходно за извршување на инспекцискиот надзор.

Член 30

Со парична казна од 25.000.000 до 250.000.000 динари ќе се казни за стопански престап претпријатие или друго правно лице ако:

1) го користи пристаништето без одобрение (член 8 став 3),

2) не го одржува, опремува и обележува пристапното за безбедна пловидба (член 9); и
3) не врши услуги на сите корисници под еднакви услови (член 10).

Со парична казна од 1.000.000 до 10.000.000 динари ќе се казни за стопански престап од став 1 на овој член и одговорното лице во претпријатието или друго правно лице.

Член 31

Со парична казна од 1.000.000 до 10.000.000 динари ќе се казни за прекршок претпријатие или друго правно лице ако:

- 1) користи чамец без уверение за утврдената способност за пловидба (член 12);
- 2) користи чамец без пловидбена дозвола и уверение за управување со чамец (член 14);
- 3) не се придржува на утврдениот и објавениот ред на пловидбата (член 20 став 2);
- 4) во одредениот рок не го изврши решението на инспекторот за безбедност на езерската пловидба (член 26); и
- 5) на инспекторот за безбедност на езерската пловидба не му го даде бараното известување или не му укаже помош во вршењето на инспекцијата (член 29).

Со парична казна од 50.000 до 500.000 динари ќе се казни за прекршок од став 1 на овој член и одговорното лице во претпријатието или друго правно лице.

Член 32

Со парична казна од 100.000 до 1.000.000 динари ќе се казни за прекршок поединец кој врши дејност со личен труд во езерската пловидба ако:

- 1) користи чамец без уверение за утврдената способност за пловидба (член 12);
- 2) користи чамец без пловидбена дозвола и уверение за управување со чамец (член 14);
- 3) не се придржува на утврдениот и објавениот ред на пловидба (член 20 став 2);
- 4) во одреден рок не го изврши решението на инспекторот за безбедност на езерската пловидба (член 26); и
- 5) на инспекторот за безбедност на езерската пловидба не му го даде бараното известување или не му укаже помош во вршењето на инспекцијата (член 29).

Член 33

Со парична казна од 50.000 до 500.000 динари ќе се казни за прекршок физичко лице ако:

- 1) користи чамец без уверение за утврдената способност за пловидба (член 12);
- 2) користи чамец без пловидбена дозвола и уверение за управување со чамец (член 14); и
- 3) во одреден рок не го изврши решението на инспекторот за безбедност на езерската пловидба (член 26).

Член 34

Поблиските прописи за извршување на овој закон ќе се донесат во рок од една година од влегувањето во сила на овој закон.

Член 35

Со влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за езерската пловидба („Службен весник на СРМ“ број 8/80, 26/80, 5/82 и 45/87).

Член 36

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

742.

Врз основа на член 92 од Законот за енергетика („Службен весник на СРМ“ број 41/87 и 42/88), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 22 ноември 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ НА РО „ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА“ — СКОПЈЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА

Се дава согласност на Одлуката на Работничкиот совет на РО „Електроstopанство на Македонија“ — Скопје со која за генерален директор е именуван Мито Марковски, вршител на должноста генерален директор на РО „Електроstopанство на Македонија“ — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-4126/1
22 ноември 1989 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

743.

Врз основа на член 8 од Законот за именување и дополнување на Законот за избор на органите на управување и на другите органи во организациите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ број 48/88), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 22 ноември 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЕКОНОМСКИОТ ИНСТИТУТ „СКОПЈЕ“ — СКОПЈЕ

За членови на Конкурсната комисија за именување директор на Економскиот институт „Скопје“ — Скопје, се именуваат:

Лилјана Донева, советник во Соборот на општините на Собранието на СРМ и
Драган Николовски, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-4125/1
22 ноември 1989 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

744.

Врз основа на член 257 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/86, 7/88, 18/89 и 29/89), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 22 ноември 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДЕКАН НА ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

За членови на Комисијата за изготвување предлог за именување декан на Правниот факултет во Скопје се именуваат:

Кирил Андоновски, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ и
Рокса Георгиевска, секретар на Законодавно-правната комисија на Собранието на СРМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-4127/1
22 ноември 1989 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

745.

Врз основа на член 25 алинеја 6, а во врска со член 135 од Деловникот на Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 22 ноември 1989 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СОБОРОТ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА СОБАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

За секретар на Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, се именува

Олга Огњановска, досегашен секретар на Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-4117

22 ноември 1989 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

746.

Врз основа на член 4 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1989 година („Службен весник на СРМ“ бр. 50/88), а во врска со член 53, став 1, точка 1 од Законот за системот на финансирањето на општините и Републиката („Службен весник на СРМ“ бр. 44/77, 37/83, 42/85, 50/87, 10/88, 20/88, 28/88, 51/88 и 18/89), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А**ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ПОСТОЈАНАТА РЕЗЕРВА НА СР МАКЕДОНИЈА**

1. Од средствата на Постојаната резерва на СР Македонија се дава позајмица на општината Винаца во износ од 116.000.000 динари.

2. Позајмицата од точка 1 на оваа одлука општината ќе ја врати најдоцна до 15. II. 1990 година.

3. За користењето и враќањето на средствата од точка 1 на оваа одлука ќе се склучи договор помеѓу Собранието на општината Винаца и Републичкиот секретаријат за финансии.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-2489/2

24 ноември 1989 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

747

Врз основа на член 4 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1989 година („Службен весник на СРМ“ број 50/88), а во врска со член 53, став 1, точка 1 од Законот за системот на финансирањето на општините и Републиката („Службен весник на СРМ“ број 44/77, 37/83, 42/85, 50/87, 10/88, 20/88, 28/88, 51/88 и 18/89), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А**ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ПОСТОЈАНАТА РЕЗЕРВА НА СР МАКЕДОНИЈА**

1. Од средствата на Постојаната резерва на СР Македонија се доделува позајмица на општините:

— Делчево	950.000.000 динари
— Прилеп	2.940.000.000 динари

2. Позајмицата од точка 1 на оваа одлука општините ќе ја вратат најдоцна до 15 февруари 1990 година.

3. За користењето и враќањето на средствата од точка 1 на оваа одлука ќе се склучи договор помеѓу Собранијата на општините Делчево и Прилеп и Републичкиот секретаријат за финансии.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-2550/1

24 ноември 1989 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

748.

Врз основа на член 4 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1989 година („Службен весник на СРМ“ бр. 50/88), а во врска со член 53, став 1, точка 1 од Законот за системот на финансирањето на општините и Републиката („Службен весник на СРМ“ бр. 44/77, 37/83, 42/85, 50/87, 10/88, 20/88, 28/88, 51/88 и 18/89), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А**ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ПОСТОЈАНАТА РЕЗЕРВА НА СР МАКЕДОНИЈА**

1. Од средствата на Постојаната резерва на СР Македонија се дава позајмица на општината Берово во износ од 710.000.000 динари.

2. Позајмицата од точка 1 на оваа одлука општината ќе ја врати најдоцна до 15. II. 1990 година.

3. За користењето и враќањето на средствата од точка 1 на оваа одлука ќе се склучи договор помеѓу Собранието на општината Берово и Републичкиот секретаријат за финансии.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-2489/1

24 ноември 1989 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

749.

Врз основа на член 4 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1989 година („Службен весник на СРМ“ бр. 50/88), а во врска со член 53, став 1, точка 1 од Законот за системот на финансирањето на општините и Републиката („Службен весник на СРМ“ бр. 44/77, 37/83, 42/85, 50/87, 10/88, 20/88, 28/88, 51/88 и 18/89), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А**ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ПОСТОЈАНАТА РЕЗЕРВА НА СР МАКЕДОНИЈА**

1. Од средствата на Постојаната резерва на СР Македонија се доделува позајмица на општината Берово во износ од 671.000.000 динари.

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука на општината ѝ се даваат со рок на враќање до 28 февруари 1990 година.

3. За користење и враќање на средствата од точка 1 на оваа одлука ќе се склучи договор помеѓу Собранието на општината Берово и Републичкиот секретаријат за финансии.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-2570/1

1 декември 1989 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

750.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 2 Амандман LIII на Уставот на СР Македонија и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 12 октомври 1989 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВААТ членовите 31 и 39 од Правилникот за критериумите и мерилата за решавање на станбените потреби на работниците во Работната организација Индустија за кожи „Борис Кидрич“ во Битола, донесен со референдум на 18 јуни 1987 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената работна организација на начин определен за објавување на самоуправните општи акти.

3. Општинскиот општествен правобранител на самоуправањето за општините Битола и Демир Хисар, со предлог поднесен до Уставниот суд на Македонија, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на членовите 31 и 39 од правилникот означен во точката 1 од оваа одлука, за што е поднесена и иницијатива од работник на работната организација, затоа што вреднувањето на работниот придонес не се врши како реализиран труд на работникот и како постигнати резултати во работата за подолг временски период, туку како претпоставен труд, што не било во согласност со Уставот, односно било во спротивност со Законот.

4. На седницата Судот утврди дека според член 31 од Правилникот работниот придонес на работникот, како еден од основите за утврдување редот на првенство за доделување на стан, се вреднува врз основа на старината бодовна основа на работите и работните задачи утврдени со Аналитичката процена на работите за сложеност, одговорност и услови на работа. Понатаму, Судот утврди дека во рамките на работниот придонес на работникот посебно се вреднува творештвото, иновациите и рационализаторството.

Со член 39 од Правилникот е утврден соодносот на бројот на бодовите по основите сложеност, одговорност, услови на работа и иноваторство и рационализаторство, како и тоа дека вкупниот број бодови остварен по основ на работен придонес, рационализаторство и иноваторство не може да биде повисок од 30% во рамките на основните критериуми.

5. Според член 22 од Уставот на СР Македонија на секој работник, во согласност со начелото на распределба според трудот и со порастот на продуктивноста на неговиот и вкупниот општествен труд, му припаѓа од доходот на основната организација личен доход, според резултатите од неговиот труд и неговиот личен придонес што го дал во зголемувањето на доходот на основната организација.

Согласно член 42 став 2 и член 43 став 1 од Законот за станбените односи — пречистен текст („Службен весник на СРМ“ бр. 48/88) самоуправно право е на работниците во основната организација на здружениот труд да ги утврдат основите и мерилата за определување редот на првенство во распределбата на станови и станбени кредити.

Во тие рамки, според мислењето на Судот, покрај основите што ја изразуваат социјално-економската положба на работникот, при чие утврдување се остварува начелото на заемност и солидарност, тргнувајќи од член 13 став 1 од Уставот на СР Македонија, според кој трудот и резултатите од трудот ја определуваат материјалната и општествена положба на човекот врз основа на еднакви права и одговорности, работниците утврдуваат и такви основи преку кои се изразува придонесот на работникот во работата, под услов тие да се засноваат врз објективизирани критериуми.

Според мислењето на Судот, согласно начелото на распределба според трудот и резултатите од трудот, работниот придонес воопшто, па и како еден од основите за утврдување на редот на првенство за доделување на стан или станбен кредит, треба да произлегува од остварените резултати во работата во подолг временски период, мерени според сите основи за распределба на средствата за лични доходи, а не само според основите кои го изразуваат претпоставениот труд односно претпоставените резултати од работата на работникот.

Со оглед на тоа што со членовите 31 и 39 од означениот правилник работниот придонес како основ за утврдување редот на првенството за доделување стан се утврдува само врз основа на основите за распределба на средствата за лични доходи преку кои се изразува претпоставениот труд, а не врз основа на реализираниот труд и остварените резултати за подолг временски период, и покрај тоа што предвидува определен број бодови по основот иноваторство и рационализаторство, Судот утврди дека тие не се во согласност односно се во спротивност со означените уставни и законски одредби.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 194/89

12 октомври 1989 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Фиданчо Стоев, с. р.

751.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 27 септември 1989 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување законитоста на член 17 став 4 од Правилникот за критериумите, мерилата и постапката за решавање на станбените потреби на работниците (пречистен текст) во Работната заедница на Работната организација „Раде Кончар — Апаратна техника“ во Скопје, донесен со референдум на 18 октомври 1979, 14 октомври 1982 и 26 мај 1987 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената работна заедница на начин определен за објавување на самоуправните општи акти.

3. Општествениот правобранител на самоуправањето на град Скопје, со предлог поднесен до Уставниот суд на Македонија, поведе постапка за оценување законитоста на член 17 став 4 од правилникот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што со него е предвидено дека давателот на стан на користење може во веќе започнатата постапка за давање стан на користење да врши распределба и на отстапени станови од работниците во текот на траењето на таа постапка, што било во спротивност со Законот за станбените односи.

4. На седницата Судот утврди дека во оспорената одредба од Правилникот е предвидено отстапени станови од работниците да остануваат во станбениот фонд на работната заедница и да се доделуваат во огласната постапка што е во тек во времето на отстапувањето, според одредбите на Правилникот. Судот, притоа, утврди дека оспорената одредба се однесува на сите станови, без оглед на основот за нивно отстапување.

5. Според член 42 став 2 од Законот за станбените односи — пречистен текст („Службен весник на СРМ“ бр. 48/88) давателот на стан на користење го дава станот на користење во согласност со самоуправниот општ акт односно општиот акт за давање станови на користење со кој се уредуваат условите и начинот на давање станови на користење.

Согласно член 43 став 3 од Законот давателот на стан на користење е должен да поведе постапка за давање стан на користење најдоцна во рок од 30 дена од денот на здобивањето празен стан или од денот на склучувањето договор за изградба на стан, а неговата изградба е започната.

Од изнесените законски одредби, според мислењето на Судот, произлегува дека давателот на стан самостојно, со самоуправен општ акт, ја уредува постапката за доделување станови на користење, при што е должен да ја почитува законската обврска од член 43 став 3 од Законот, да отпочне со таа постапка најдоцна во рок од 30 дена од денот на здобивањето празен стан, вклучувајќи ги и оние станови што носителите на станарското право ги отстапиле по било кој основ. Судот смета дека со оспорената одредба од Правилникот не се попречува правото на работниците да учествуваат во распределбата на тие станови, затоа што тие се запознаени со содржината на одредбите од Правилникот, кој го донеле со лично изјаснување, и имаат можност да учествуваат во секоја постапка за давање стан на користење. Со оглед на тоа што со вклучувањето на отстапените станови во постапка за давање стан на користење што е во тек се исполнува законската обврска давателот на стан да обезбеди распределба на празен стан веднаш по неговото здобивање и што со тоа не се ограничуваат правата на работниците да учествуваат во распределбата на тие станови, Судот утврди дека оспорената одредба од Правилникот не е во спротивност со член 43 став 3 од Законот за станбените односи.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 98/89

27 септември 1989 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Фиданчо Стоев, с. р.

752.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 433 од Уставот на СР Македонија и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по јавната расправа, на седницата одржана на 12 октомври 1989 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за воведување придонес од доходот и висината на стапката на придонесот на Републичката самоуправни интересна заедница за железнички сообраќај за финансирање на дел од трошоците за репродукцијата и за нормални услови на стопанисување во железничкиот сообраќај, донесена од Собранието на означената заедница на 25 декември 1981 година („Службен весник на СРМ“ бр. 43/81 32/82, 38/87, 24/83, 27/84, 5/85, 4/86, 2/87, 5/88 и 31/88).

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената заедница на начин определен за објавување на самоупрачните општи акти.

3. Собранието на Деловната заедница на патниот сообраќај „Македонија сообраќај“ од Скопје, со предлог поднесен до Уставниот суд на Македонија, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на одлуката означена во точката 1 од ова решение, затоа што плаќањето на овој придонес на Републичката самоуправни интересна заедница за железнички сообраќај не е предвидено како законска обврска, што Собранието на Самоуправната интересна заедница не е овластено да воведува придонес од доходот на организациите на здружениот труд и што со неа се ограничуваат правата на работниците во организациите на здружениот труд да одлучуваат за смот доход што ќе го остварат во облиците на здружувањето на трудот и средствата, поради што таа не била во согласност со Уставот односно била во спротивност со законот.

4. На јавната расправа и на седницата Судот утврди дека според членовите 1 и 2 од оспорената одлука се воведува придонес од доходот на организациите на здружениот труд од стопанските дејности во Републиката и се утврдува неговата висина, а со цел да се обезбедат средства за финансирање на дел од трошоците на репродукцијата на железничкиот сообраќај и обезбедат нормални услови на стопанисување. Согласно член 5 од Одлуката средствата од придонесот се ставаат на располагање на Железничко-транспортната организација „Скопје“ во Скопје, која ги користи во огласност со критериумите и мерилата што меѓусебно ги утврдуваат ЖТО „Скопје“ и Републичката самоуправни интересна заедница за железнички сообраќај во Скопје.

5. Во член 16 став 1 и член 19 став 1 од Уставот на СР Македонија се гарантира правото на работниците во организациите на здружениот труд, меѓу другото, да одлучуваат за смот доход остварен во различните облици на здружување на трудот и на средствата врз основа на дејствувањето на законитостите на пазарот и на самоуправни основа општествено утврдените услови за стекнување на доход, во согласност со своите уставни права и одговорност спрема другите работници во здружениот труд и спрема општествената заедница во целина.

Во Законот за железниците („Службен весник на СРМ“ бр. 45/78 и 14/86) е предвидена обврска за основање на самоуправни интересни заедници за железничкиот сообраќај и нивно здружување во Републичката самоуправни интересна заедница за железнички сообраќај, а нивната дејност е определена како дејност од посебен општествен интерес, при што не е утврдена и обврска за плаќање придонес на овие заедници, ниту пак е предвидено овластување за обранието на самоуправната интересна заедница да одлучува за издвојувањето средства од доходот на организациите на здружениот труд заради финансирање на трошоците на репродукцијата и обезбедување услови за стопанисување на железничко транспортната организација. Во член 63 став 1 точка 2 од Законот е предвидено дека во Републичката самоуправни интересна заедница за железнички сообраќај, меѓу другото, се утврдува и остварува политиката за тековно работење и развојот, одржувањето, реконструкцијата и изградбата на железничкиот сообраќај, со донесување на долгорочни, петгодишни и годишни планови и програми, со кои се утврдуваат изворите на потребните средства, односите и мерилата за нивно остварување. Во член 8 од Законот, пак, е предвидено дека ако со самоуправни спогодување и општествено договарање не се обезбеди извршување на политиката на развојот и општествената репродукција во железничкиот сообраќај, Републиката може да утврди обврска за здружување на средства за таа цел и да пропише други мерки за извршување на тие задачи.

Судот утврди дека во член 19 од Самоуправната спогодба за здружување во Републичката самоуправни интересна заедница за железнички сообраќај, како извор на средства за финансирање на изградбата, модернизацијата и реконструкцијата на железничките објекти се утврдени, покрај доходот на Железничко-транспортната организација „Скопје“, и средства кои се здружуваат од членовите на Републичката самоуправни интересна заедница за железнички сообраќај, како и други кредитни средства. Во член 23 од Спогодбата посебно е нагласено дека во случаите кога средствата на организациите на здружениот труд — корисници на железничкиот сообраќај се здружуваат неповратно, мора да се обезбеди соодветна одлука од органите на управување на корисниците односно на работниците донесена со лично изјаснување. Придонесот од доходот на членовите на Републичката заедница, пак, во член 53 од Спогодбата е утврден како облик на обезбедување средства, но само за финансирање на материјалните трошоци на работењето на Заедницата, а не и за финансирање на потребите на репродукцијата и работењето на Железничко-транспортната организација „Скопје“ во Скопје. Според тоа, ниту во Уставот, ниту во Законот, ниту, пак, во Самоуправната спогодба не е

предвидена можност Собранието на Заедницата да одлучува за издвојување средства од доходот и нивната висина, заради обезбедување на потребите на железничкиот сообраќај во Републиката.

Со оглед на тоа што со оспорената одлука за обезбедување средства за потребите на железничкиот сообраќај од доходот на организациите на здружениот труд одлучило Собранието на Заедницата, а не работниците во организациите здружени во Заедницата, Судот утврди дека не е во согласност со Уставот и дека е во спротивност со Законот за железниците.

7. Судот, со решение У. бр. 153/87 од 1 декември 1989 година, го одложи одлучувањето и и даде можност на Републиката самоуправни интересна заедница за железнички сообраќај во Скопје да ја усогласи оспорената одлука со Уставот и со законот до 31 март 1989 година, а по барање на заедницата, со решенија од 22 март 1989 година и 5 јули 1989 година, го продолжи овој рок до 31 мај 1989 година односно 30 септември 1989 година. Републичкиот комитет за урбанизам, градежништво, сообраќај и заштита на човековата околина, пак, побара Судот да го продолжи рокот за усогласување до 31 декември 1989 година.

Со оглед на тоа што Републиката самоуправни интересна заедница за железнички сообраќај во Скопје не ја усогласи оспорената одлука со Уставот и со законот, а Судот не најде оправдани причини за натамошно продолжување на рокот за усогласување, се одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 153/87

12 октомври 1989 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Фиданчо Стоев, с. р.

753.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки на седницата одржана на 1 ноември 1989 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за определување на комунален надоместок за трошоци за улично осветление, донесено од Работничкиот совет на Основната организација на здружениот труд „Електро — Охрид“ во Охрид на 22 јуни 1988 година, и Решението бр. 00-7172 за давање согласност на Одлуката, донесено од Извршниот совет на Собранието на општина Охрид на 27 јуни 1988 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“, во „Службен гласник на општина Охрид“ и во Основната организација на здружениот труд „Електро — Охрид“ во Охрид, на начин предвиден за објавување на самоуправниите општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 128/89 од 6 септември 1989 година, по повод поднесена иницијатива поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на актите означени во точката 1 од ова решение, затоа што со Одлуката домаќинствата се задолжени да плаќаат средства за финансирање на уличното јавно осветление, а со решението е дадена согласност на таа Одлука, што било во спротивност со законот.

4. На седницата Судот утврди дека со оспорената одлука потрошувачите на електрична енергија се задолжени да плаќаат определен паричен износ како надоместок на трошоците за улично осветление, а со означеното решение Извршниот совет на Собранието на општина Охрид дал согласност на оваа одлука.

Со оглед на тоа што со уличното јавно осветление се задоволуваат општи а не поединечни, потреби, Судот смета дека пропишаниот износ што според одлуката се должни да го плаќаат граѓаните корис-

ници на електрична енергија нема карактер на надоместок за конкретно извршена услуга односно за испорачана електрична енергија, туку претставува воведување јавна давачка за финансирање на една општа општествена потреба во општината.

5. Според член 188 став 1 од Уставот на СР Македонија обемот на средствата за општи општествени потреби се утврдува и распоредува со буџетот на општината, а согласно став 2 на овој член од Уставот со средствата за општи општествени потреби што се создаваат во општината, покрај другото, се обезбедуваат и дополнителни средства за финансирање на определени комунални дејности. Системот, изворите и видовите даноци, такси и други давачки, согласно член 86 став 1 од Уставот, се утврдуваат со закон, а општината и Републиката, според став 2 на истиот член, самостојно ја утврдуваат висината на даноците, таксите и другите давачки што според законот се нивни приходи и располагаат со нив.

Во Законот за даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“ бр. 12/87, 37/87, 50/87, 5/88 и 51/88) не е предвидена можност да се воведува данок или друг вид јавна давачка за финансирање на уличното јавно осветление.

Со оглед на тоа што со оспорената одлука е воведен еден вид на јавна давачка, без за тоа да постои основ во законот, а со решението на Извршниот совет е дадена огласност, на одлуката, Судот утврди дека тие не се во согласност односно се во спротивност со означените уставни и законски одредби.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 128/89

1 ноември 1989 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Фиданчо Стоев, с. р.

754.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 27 септември 1989 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА членот 12 став 3 точка 3 од Правилникот за стручно оспоообување и усовершување на работниците во Медицинскиот центар „д-р Трифун Пановски“ — Основна организација на здружениот труд — Здравствени служби — Кичево, донесен од Работничкиот совет на основната организација на здружениот труд на седницата одржана на 14 ноември 1988 година.

2. СЕ ОДБИВА предлогот на Општинскиот општествен правобранител на самоуправањето на општина Кичево за оценување законитоста на членот 13 став 1 точка 3 од Правилникот означен во точката 1 на оваа одлука

3. НЕ СЕ УСВОЈУВА предлогот на Општинскиот општествен правобранител на самоуправањето на општина Кичево за издавање на привремена мерка за запирање од извршувањето на поединечните акти што се преземени врз основа на Одлуката на работничкиот совет на наведениот медицински центар, донесена на основа на Правилникот означен во точката 1 на оваа одлука.

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во основната организација на начин предвиден за објавување на самоуправниите општи акти.

5. Општинскиот општествен правобранител на самоуправањето на општината Кичево, со предлог поднесен до Уставниот суд на Македонија, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на оспорените одредби од правилникот означен во точката 1 на оваа одлука, затоа што било утврдено, при еднакви услови, предност за упатување на спе-

цијализација да имаат работниците кои биле вклучени во општествено-политичките организации во основната организација на здружениот труд и затоа што работниците што работеле и биле со постојано место на живеење во село биле повеќе вреднувани од работниците што само работеле на село, што не било во согласност со Уставот односно било во спротивност со Законот.

6. Судот на седницата утврди дека според член 12 став 3 точка 3 од Правилникот е предвидено дека при еднакви услови за упатување на специјализација, предност ќе имаат работниците кои биле вклучени во општествено-политичките организации во Основната организација на здружениот труд.

Според ставот 2 на член 181 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83, 43/85, 13/86, 50/87 и 27/88), здравствените организации и другите самоуправни организации и заедници со самоуправен општ акт ги утврдуваат критериумите и постапката за избор на кандидати за специјализација како и правата, обврските и одговорностите на избраните кандидати спрема здравствената организација, односно друга самоуправни организација и заедница

Согласно член 13 од Уставот на СР Македонија трудот и резултатите на трудот ја определуваат материјалната и општествената положба на човекот, на основа на еднакви права и одговорности, а според член 17 став 2 од Уставот работниците во здружениот труд не можат во остварувањето правото на работа со општествени средства да стекнуваат материјални користи и други предимства што не се засновани врз нивниот труд.

Од наведените уставни одредби, според мислењето на Судот, произлегува дека при самоуправното уредување на критериумите за специјализација треба да се води сметка тие да се во рамките на означените уставни начела и затоа општествено-политичката активност на работникот не може да се предвидува како критериум за доделување на специјализација.

Со оглед на тоа што со оспорената одредба на членот 12 став 3 точка 3 од Правилникот е предвидено дека при еднакви услови за упатување на специјализација предност да имаат работниците кои биле вклучени во општествено-политичките организации во основната организација на здружениот труд, Судот утврди дека таа одредба не е во согласност со означените уставни начела

7. Исто така, Судот на седницата утврди дека според членот 13 став 1 точка 3 од Правилникот како дополнителен услов за упатување на специјализација работата во здравствената станица на село се расчленува на: а) работа на село без постојано место на живеење, во кој случај кандидатите добиваат од 1 до 10 бода, во зависност од тоа дали работеле 6 или 36 месеци; и б) работа на село со постојано место на живеење, во кој случај кандидатите добиваат од 2,5 бода до 15 бода, во зависност од тоа дали живееле и работеле на село 6 месеци или 36 месеци.

Според ставот 3 на член 181 од Законот за здравствената заштита, под еднакви услови, предност за одобрување на специјализација има здравствениот работник кој поминал три години на работа во здравствена станица на село.

Според мислењето на Судот, од одредбите на ставовите 2 и 3 на член 181 од Законот произлегува дека здравствените организации на здружениот труд при самоуправното уредување на критериумите (основни или дополнителни) за избор на кандидати за специјализација како еден од критериумите можат да го утврдат живеењето и работењето на село. Со оглед на тоа што со оспорениот член 13 став 1 точка 3 од Правилникот само позасилено се вреднуваат кандидатите, кои, покрај тоа што работат на село и живеат на село, а не се исклучува можноста за примена на со Законот утврдените критериуми (став 3 на член 1 од Законот), под еднакви услови, предност при одобрување на специјализација да има здравствениот работник кој поминал три години

на работа во здравствена станица на село, Судот утврди дека оспорениот член 13 став 1 точка 3 од Правилникот не е во спротивност со членот 181 став 2 и 3 од Законот за здравствената заштита.

8. Во однос на предлогот на предлагачот Судот да издаде привремена мерка за запирање на извршувањето на одлуката на Работничкиот совет на означениот медицински центар за доделување на специјализација, Судот утврди дека не се исполнети условите од членот 422 од Уставот на СР Македонија за прифаќање на предлогот, затоа што при доделувањето на специјализацијата не биле од одлучувачко значење оспорените критериуми од Правилникот.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точките 1, 2 и 3 од оваа одлука.

У. бр. 42/89

27 септември 1989 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Фиданчо Стоев, с. р.

755.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 1 ноември 1989 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА Ценовникот за преглед на цена на шумските производи на пенушка, донесен од Извршниот одбор на Основната организација на здружениот труд „Јабланица“ во Струга, во состав на ШИК „Караорман“ во Струга, донесен на 24 јуни 1989 година, во делот во кој е предвидено плаќање надоместок за ознака на сеча на шуми на кои постои право на сопственост.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основната организација на здружениот труд „Јабланица“ во Струга, на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 136/89 од 6 септември 1989 година, по повод поднесена иницијатива поведе постапка за оценување законитоста на ценовникот означен во точката 1 од ова решение, затоа што со него е предвидено да се плаќа надоместок за ознака на сеча на шуми на кои постои право на сопственост, што било во спротивност со законот.

4. На седницата Судот утврди дека во Ценовникот, покрај другото, е предвидено дека за извршени услуги во приватните шуми организацијата наплатува определен износ.

Според член 32 од Законот за шумите („Службен весник на СРМ“ бр. 20/74, 25/86 и 51/88) со шумите на кои постои право на сопственост се стопанисува врз основа на критериумите за извршување на сечите и работите на одржувањето и унапредувањето на шумите, утврдени со одлука на собранieto на општината. Согласно член 52 став 1 и 2 од овој закон општината може да ја преземе грижата за одржување и унапредување на шумите на кои постои право на сопственост, доколку сопственикот на шумата не ги презема определените мерки за одржување и унапредување, а сопствениците се должни на општината да и ги надоместат трошоците за тоа. Според став 5 на овој член под одржување и унапредување на шумите се подразбира пошумување на пасишта, нега на шумите и културите, подобрување на состојбата на дрвниот фонд, како и заштитата од пожар, штетни инсекти и растителни болести. Во член 53 од Законот е предвидено за шумите на кои постои право на сопственост, работите на ознаката за сеча, премер, контрола на превезувањето и пренесувањето на шумските производи, одгледувањето и заштитата на шумите од растителни болести и штетници, општината да може да ги пренесе врз организацијата што стопанисува со шуми.

Од наведените законски одредби произлегува дека Законот ги утврдил случаите за кои работи и под кои услови може да се задолжат сопствениците на шумите да плаќаат надоместок за одржување и за унапредување на шумите, при што изречно не предвидел можност за општината и организацијата која стопанисува со шумите да утврдуваат обврска за плаќање на такса односно надоместок за ознака за сеча на шумите на кои постои право на сопственост.

Со оглед на тоа што со оспорениот дел од Ценовникот е утврдено дека сопствениците на шуми плаќаат одреден износ за ознака на сеча, Судот утврди дека тој е во спротивност со означените законски одредби.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 136/89

1 ноември 1989 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р **Фиданчо Стоев**, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Законот за изменување и дополнување на Законот за прекршоците („Службен весник на СРМ“ број 36/89) е направена грешка, поради што се дава

И С П Р А В К А

на Законот за изменување и дополнување на Законот за прекршоците

1. Во членот 1 став 2 ред трети бројот „2.000.000“ да се замени со бројот „2.500.000“.

Бр. 13-3668

28 ноември 1989 година
Скопје

Од Законодавно-правната комисија на Собранието на СРМ

По извршеното срамнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Наредбата за определување на месечниот износ на висината на цивилната инвалидна на цивилните инвалиди од војната („Службен весник на СРМ“ број 37/89) се поткраднала грешка, поради што се дава

И С П Р А В К А

НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИОТ ИЗНОС НА ВИСИНАТА НА ЦИВИЛНАТА ИНВАЛИДНИНА НА ЦИВИЛНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНАТА

1. Во точка 2 во втора група износот „663.240“ се заменува со износот „693.240“.

Бр. 11-6990

21 ноември 1989 година
Скопје

Од Републичкиот комитет за труд, здравство и социјална политика

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

347.

Врз основа на член 47 од Статутот на Републичката самоуправни интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата и барањето за ослободување на придонес бр. 05-20/8, Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата, на седницата одржана на 17 октомври 1989 година, донесе

Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“

Бр. 11-1223/20

17 октомври 1989 година
Скопје

Претседател,
Павлина Василева, с. р.

348.

Врз основа на член 47 од Статутот на Републичката самоуправни интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата и барањето за ослободување на придонес бр. 05-20/8, Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата, на седницата одржана на 17 октомври 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ДРВНО-ИНДУСТРИСКИОТ КОМБИНАТ „ЦРН БОР“ — ПРИЛЕП ООЗТ ФИНАЛНА И ПИЛАНСКА ОБРАБОТКА НА ДРВО — ПЕХЧЕВО ОД ОБВРСКАТА ЗА ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕС ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ВО РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ВО 1989 ГОДИНА

Член 1

Поради давање придонес во санирање на настанатата состојба со катастрофалниот пожар во Дрвно-индустрискиот комбинат „Црн Бор“ — Прилеп ООЗТ Финална и пиланска обработка на дрво — Пехчево, се ослободува од плаќање придонес од личен доход по стапка од 1,20% за општествена заштита на децата за сите исплати на личен доход што ќе бидат извршени во 1989 година.

Член 2

Средствата уплатени на име придонес за општествена заштита на децата до избувнувањето на пожарот, во износ од 19.219.400 динари да се повратат на ООЗТ за финална и пиланска обработка на дрво — Пехчево.

Член 3

Службата на општественото книговодство на Македонија, Филијала Кочани, експозитура Берово, ќе ја спроведе оваа одлука.

О Д Л У К А

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ДРВНО-ИНДУСТРИСКИОТ КОМБИНАТ „ЦРН БОР“ — ПРИЛЕП ООЗТ ФИНАЛНА И ПИЛАНСКА ОБРАБОТКА НА ДРВО — ПЕХЧЕВО ОД ОБВРСКАТА ЗА ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕС ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ВО РЕПУБЛИЧКАТА СИЗ ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ВО 1989 ГОДИНА

Член 1

Поради давање придонес во санирање на настанатата состојба со катастрофалниот пожар во Дрвно-индустрискиот комбинат „Црн Бор“ — Прилеп ООЗТ Финална и пиланска обработка на дрво — Пехчево, се ослободува од плаќање придонес од личен доход по стапка од 0,60% за основно образование за сите исплати, на личен доход што ќе бидат извршени во 1989 година.

Член 2

Средствата уплатени на име придонес за основно образование до избувнувањето на пожарот, во износ од 9.609.800 динари да се повратат на ООЗТ за финална и пиланска обработка на дрво — Пехчево.

Член 3

Службата на општественото книговодство на Македонија, Филијала Кочани, експозитура Берово, ќе ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 11-1223/20
17 октомври 1989 година
Скопје

Претседател,
Павлина Василева, с. р.

РЕПУБЛИЧКА СИЗ ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

349.

Врз основа на член 18 став 2 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81), член 63 од Статутот на Републичката самоуправни интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 10/87) и Одлуката за привремено овластување на Извршниот одбор да врши тековно усогласување на приливот на изворните приходи на Републичката заедница бр. 11 1441 од 26 XII. 1988 година, Извршниот одбор на Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата на седницата одржана на 23 ноември 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВАЛОРИЗАЦИЈА НА ИЗНОСОТ НА ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА ВО 1989 ГОДИНА (ЧЕТВРТО УСОГЛАСУВАЊЕ)

Член 1

Висината на додатокот на деца во 1989 година, утврдена со Одлука на Извршниот одбор на Собранието на Републичката СИЗ за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата бр. 12-1022 од 23. VIII. 1989 година („Службен весник на СРМ“ бр. 32/89), се валоризира за 300% со важност од 1. XII. 1989 година и ќе изнесува:

Возраст на детето според степенот на школување	(во динари) Цензусни групи	
	I	II
За дете од предучилишна возраст и дете ученик во основно образование	645.000	516.000
За дете редовен ученик во ордно насочено образование	861.000	645.000
За дете редовен студент во виша и високошколска организација	1.290.000	1.080.000

Член 2

Валоризираните износ ќе се исплатува без донесување на нови решенија за сите деца — корисници на додаток на деца во месец ноември 1989 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 декември 1989 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 12-1402/2
23 ноември 1989 година

Скопје

Претседател,
Душан Ачовски, с. р.

350.

Врз основа на член 3 став 2 од Самоуправната спогодба за изедначување на критериумите и висината на учеството во опремувањето на новородено дете и посебниот додаток во СРМ, член 63 од Статутот на Републичката СИЗ за предучилишно и основно вос-

питание и образование и општествена заштита на децата и Одлуката за привремено овластување на Извршниот одбор да врши тековно усогласување на приливот на изворните приходи на Републичката заедница бр. 11-1441 од 26 XII. 1988 година, Извршниот одбор на Собранието на Републичката СИЗ за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата на седницата од 23 ноември 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВАЛОРИЗАЦИЈА НА ПОСЕБНИОТ ДОДАТОК (IV УСОГЛАСУВАЊЕ)

Член 1

Висината на посебниот додаток утврдена со Одлуката на Извршниот одбор на Собранието на Републичката СИЗ за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата бр. 12-1022 од 23. VIII. 1989 година, („Службен весник на СРМ“ бр. 32/89), се валоризира за 300% со важност од 1. XII. 1989 година и ќе изнесува 1.290.000 динари.

Член 2

Валоризираните износ ќе се исплатува без донесување на нови решенија за децата — корисници на посебен додаток во месец ноември 1989 година.

Член 3

Општинските СИЗ се должни да извршат усогласување на своите одлуки со оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 декември 1989 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 12-1402/3
23 ноември 1989 година
Скопје

Претседател,
Душан Ачовски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

351.

Врз основа на член 31 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83, 4/87 и 4/89) и член 45 од Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 22/89), Извршниот одбор на Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 13 ноември 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА АКОНТАТИВНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ И ПАРИЧНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ СО ДВИЖЕЊЕТО НА НОМИНАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ ВО РЕПУБЛИКАТА ВО 1989 ГОДИНА

Член 1

Старосните, инвалидските и семејните пензии без додаток на пензијата, минималните, старосните и семејни пензии остварени според Законот за старосното осигурување на земјоделците, материјалното обезбедување на вдовица односно вдовец, паричните надоместоци на пензија остварени во странство и паричните надоместоци во врска со правото на преквалификација или доквалификација и соодветно вработување на инвалидите на трудот со преостаната работна способност и привремените надоместок до вработување на деца со пречки во физичкиот и психичкиот развој, аконтативно се усогласуваат со порастот на номиналните лични доходи во 1989 година за 40 насто.

Процентот на усогласување на пензиите и другите пензиски примќа усогласени според оваа одлука и одлуките за аконтативно усогласување на пензиите и паричните надоместоци со движењето на

нималните лични доходи во Републиката во 1989 година („Службен весник на СРМ“ бр. 9/89, 19/89, 23/89, 26/89, 32/89, 35/89 и 38/89) сметано од 1 јануари 1989 година изнесува 1008,97 насто.

Усогласувањето од став 1 на овој член припаѓа од 1 јануари 1989 година.

Член 2

Како основица за определување на усогласувањето од член 1 став 1 на оваа одлука претставува износот на пензија, материјалното обезбедување, односно паричниот надоместок усогласен според Одлуката за аконтативно усогласување на пензиите и паричните надоместоци со движењето на номиналните лични доходи во Републиката во 1989 година („Службен весник на СРМ“ бр. 38/89).

Член 3

На учесниците од НОВ од пред 9 септември 1943 година на кои пензијата им е определена од гарантираната пензиска основа усогласувањето од член 1 на оваа одлука ќе се изврши на износот на гарантираната пензија.

Усогласувањето од член 1 на оваа одлука ќе се изврши и на пензиите определени според пензискиот стаж и личниот доход на корисниците со право на најнизок износ на пензија и додаток на пензијата

Член 4

Со процентот од член 1 на оваа одлука се усогласуваат и највисоките пензии остварени заклучно со 30 јуни 1989 година.

Највисоките пензии остварени по 30 јуни 1989 година се зголемуваат до износот на пензијата определена врз основа на остварените лични доходи и навршениот пензиски стаж, но најмногу до износот на највисоката пензија во 1989 година зголемен за процентот од член 1 на оваа одлука.

Член 5

Усогласувањето од член 1 на оваа одлука припаѓа на оите пензии, освен на пензиите на корисниците чија последна година од работата во смисла на член 25 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување е 1989 година, односно во чија пензиска основа се засметани целосно или делумно личните доходи, односно основици на осигурување остварени во 1989 година.

Член 6

Дел од усогласувањето од член 1 на оваа одлука припаѓа и на пензиите на работниците во органите на управата надлежни за внатрешни работи и семејните пензии изведени по таа основа сразмерно на бројот на месеците од 1989 година во која примале пензија согласно член 137 став 2 од Законот за внатрешни работи („Службен весник на СРМ“ бр. 37/80 и 24/88) како и на пензиите на работниците во казнено-поправните и воспитно-поправните домови и семејните пензии изведени по таа основа сразмерно на бројот на месеците од 1989 година во која примале пензија согласно член 73-а од Законот за извршување на санкциите за кривични дела и стопански престапи („Службен весник на СРМ“ бр. 19/89 и 35/86).

Член 7

Пензијата со додатокот на носител на „Партизанска споменица 1941“ со усогласувањето од член 1 на оваа одлука не може да го надмине износот определен според член 9 став 3 од Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“.

Член 8

При постоење на повеќе корисници на семејна пензија по едно решение се сметаат како еден корисник, кога се работи за усогласување на пензијата според оваа одлука.

Член 9

Усогласувањето на пензиите и паричните надоместоци според оваа одлука ќе се изврши по службена должност, без донесување на решение.

Член 10

При конечното усогласување на пензиските прирања ќе се земе предвид усогласувањето според оваа одлука.

Член 11

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1989 година.

Бр. 16-3242/1

13 ноември 1989 година

Скопје

Претседател,

Никола Илиески, с. р.

352.

Врз основа на член 10 од Законот за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ број 4/89) и член 45 од Статутарната одлука за измена и дополнување на Статутот на Самоуправната интегресна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 22/89), Извршниот одбор на Собранието на Самоуправната интегресна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 13 ноември 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА НАЈНИЗОК ИЗНОС НА ПЕНЗИЈА ОД 1 НОЕМВРИ 1989 ГОДИНА

Член 1

Најнискиот износ на старосна пензија од 1 ноември 1989 година се утврдува:

— за корисниците кои пензијата ја оствариле со пензиски стаж над 35 години (маж), односно над 30 години (жена), во висина од 6.000.000 динари;

— за корисниците кои пензијата ја оствариле со пензиски стаж над 25 години (маж), односно над 20 години (жена), во висина од 4.700.000 динари;

— за корисниците кои пензијата ја оствариле со пензиски стаж до 25 години (маж), односно до 20 години (жена), во висина од 3.900.000 динари.

Член 2

Најнискиот износ на инвалидска пензија од 1 ноември 1989 година се утврдува:

— за корисниците кои пензијата ја оствариле врз основа на инвалидност настаната со повреда на работата или професионална болест како и за корисниците кои пензијата ја оствариле со пензиски стаж над 30 години (маж), односно над 25 години (жена), во висина од 6.000.000 динари;

— за корисниците кои пензијата ја оствариле со пензиски стаж над 25 години (маж), односно над 20 години (жена), во висина од 4.700.000 динари;

— за корисниците кои пензијата ја оствариле со пензиски стаж до 25 години (маж), односно до 20 години (жена), во висина од 3.900.000 динари.

Член 3

Најнискиот износ на семејна пензија се утврдува во висина на најнискиот износ на старосна односно најнискиот износ на инвалидска пензија во зависност од основата од која е определена семејната пензија.

Член 4

Исплатата на најнискиот износ на пензија според оваа одлука ќе се врши по службена должност, без донесување на решение.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 ноември 1989 година.

Бр. 16-3244/1

13 ноември 1989 година

Скопје

Претседател,

Никола Илиески, с. р.

353.

Врз основа на член 29 став 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83, 4/87 и 4/89), и член 45 од Статутарната одлука за измени и дополнување на Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ број 22/89) Извршниот одбор на Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 13 ноември 1989 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ГРАНИЧНИОТ ИЗНОС НА НАЈНИСКОТО ПЕНЗИСКО ПРИМАЊЕ ОД 1 НОЕМВРИ 1989 ГОДИНА****Член 1**

Граничниот износ на најниското пензиско примање кој служи за определување додаток на пензијата од 1 ноември 1989 година се определува во висина од 6.000.000 динари.

Член 2

На досегашните корисници на додаток на пензијата по службена должност ќе им се определи нов износ на додаток на пензијата според износот од член 1 на оваа одлука.

Член 3

При признавањето право на додаток на пензијата се зема во предвид граничниот износ на најниското пензиско примање определено со оваа одлука и усогласената пензија определена според стабот и личниот доход согласно донесените одлуки за усогласување на пензиите до денот на признатото право

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 ноември 1989 година.

Бр. 16-3245/1

13 ноември 1989 година

Скопје

Претседател,

Никола Илиески, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ — БИТОЛА

354.

Врз основа на член 225-й од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84, 36/86 и 22/89) и член 63 од Статутот на Основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување — Битола, Собранието на Основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување — Битола, на седницата одржана на 12 септември 1989 година донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК НА ОСНОВНАТА ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ — БИТОЛА****Член 1**

Основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување — Битола престанува со работа сметано од 12. IX. 1989 година.

Член 2

Правата, обврските и одговорностите на Основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување и управувањето со средствата од областа на инвалидската заштита и општествениот стандард на корисниците на пензија се пренесуваат на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-59/7

12 септември 1989 година

Битола

Претседател,

д-р Кочо Кочовски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА СТАРОСНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ — БИТОЛА

355.

Врз основа на член 29 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците на општина Битола, а во врска со член 151-е и 151-ж од Законот за измена и дополнување на Законот за пензиско и инвалидско осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 4/89), Собранието на Општинската СИЗ за старосно осигурување на земјоделците, на седницата одржана на 28 април 1989 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК НА ОПШТИНСКАТА СИЗ ЗА СТАРОСНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ — БИТОЛА****Член 1**

Општинската СИЗ за старосно осигурување на земјоделците — Битола престанува со работа сметано од 1. I. 1989 година.

Член 2

Средствата, правата и обврските на Општинската СИЗ за старосно осигурување на земјоделците — Битола се пренесуваат на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општината Битола“.

Одлуката е со важност од 1 јануари 1989 година.

Бр. 08-6/5

28 април 1989 година

Битола

Претседател,

Коле Торковски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — КАВАДАРЦИ

356

Собранието на ОСИЗ за предучилишно и основно образование и воспитание и општествена заштита на децата, култура и физичка култура — Кавадарци, на седницата одржана на 25 октомври 1989 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА КУЛТУРАТА ВО 1989 ГОДИНА****Член 1**

Со оваа одлука се утврдува висината на стапките на придонесот од доходот на основните организации на здружен труд и на придонесот од личен доход од работен однос за обезбедување средства за финансирање на културните дејности во општината.

Член 2

Обврзници на придонесот за култура се основните организации на здружен труд од стопанството распоредени со Одлуката за утврдување на стопан-

ските и вонстопанските дејности („Службен лист на СФРЈ“ бр. 14/77 и 18.80) во областа на дејностите од 01 до 11.

Обврзници на придонесот од личен доход се работниците кои остваруваат личен доход од работен однос од нестопанството, распоредени со Одлуката за утврдување на стопанските и вонстопанските дејности, во областа на дејностите од 12 до 14.

Член 3

Основица за пресметување на придонесот од доход на организациите на здружен труд претставува остварениот доход зголемен за искажаните износи во образецот Биланс на успехот во делот на деловни расходи и тоа: премии за осигурување, трошоци на камата и ревалоризација на динарски обврски, негативни курсни разлики, вкalkулирани резервирања на нематеријални трошоци и вкalkулирање на трошоците за финансирање на дејностите, вкalkулирани долгорочни резервирања на материјални трошоци и вкalkулирани долгорочни резервирања на нематеријални трошоци.

Основица за пресметување месечната аконтација на придонесот од доходот на здружен труд, претставува остварениот доход валоризиран со процентот на кумулативниот пораст на цените на мало во Републиката или со процентот на порастот на просечниот чист личен доход по вработен во организацијата, согласно член 17 став 2 од Законот за данок од доход на организацијата на здружен труд.

Член 4

Обврзниците од членот 2 став 1 од оваа одлука, придонесот од доходот ќе го плаќаат по стапка од 0,70%.

Обврзниците од членот 2 став 2 на оваа одлука придонесот од личен доход ќе го плаќаат по стапка од 2,60%.

Организациите од областа на културата, техниката култура и информирањето се ослободуваат од плаќање придонес за култура на исплатените бруто лични доходи.

ОЗТ од областа на основното образование и воспитување и општествената заштита на децата ќе плаќаат придонес во висина од 50% од општата стапка на придонесот на личен доход од работен однос, што ја уплатуваат ОЗТ и другите корисници на општествени средства утврдена во став 2 на овој член.

Член 5

Граѓаните кои остваруваат личен доход од вршење на:

- земјоделска дејност ќе плаќаат придонес за култура по стапка од 2% на катастарскиот доход,
- самостојна стопанска дејност ќе плаќаат придонес за култура по стапка од 3% на остварениот доход.

Член 6

Во поглед на роковите и начинот на пресметувањето, уплатувањето, застареноста и присилната наплата на придонесот од доход, ќе се применуваат соодветните одредби од Законот за данок од доход на ОЗТ, а за придонесот од бруто личен доход ќе се применуваат соодветните одредби од Законот за даноците на граѓаните.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. X. 1989 година. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување висината на стапките на придонеси за финансирање на културата, бр. 03-26 од 15 мај 1989 година.

Бр. 09-314
25 октомври 1989 година
Кавадарци

Претседател,
Драги Кузманов, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ — СТРУГА

357.

Врз основа на член 225-т од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84, 36 84 и 22.89) и член 18 од Статутот на Основната заедница за пензиско и инвалидско осигурување — Струга, Собранието на Основната заедница за пензиско и инвалидско осигурување — Струга на седницата одржана на 13 септември 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА ОСНОВНАТА ЗАЕДНИЦА ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ — СТРУГА

Член 1

Основната заедница за пензиско и инвалидско осигурување — Струга, со оваа одлука престанува со работа сметано од 13 септември 1989 година.

Член 2

Правата, обврските и одговорностите на Основната заедница за пензиско и инвалидско осигурување — Струга и управувањето со средствата од областа на инвалидската заштита и општествениот стандард на корисниците на пензии се пренесуваат на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-118

20 септември 1989 година
Струга

Претседател,
Иван Лазароски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — КРИВА ПАЛАНКА

358.

Врз основа на член 103, 104 и 107 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 258 и 259 од Статутот на Општинската заедница на здравство и здравствено осигурување Крива Паланка, а по предлог на Извршниот одбор, Собранието на Општинската заедница на здравство и здравствено осигурување Крива Паланка, на седницата одржана на 14 ноември 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СТАПКАТА ЗА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО

Член 1.

Стапката на придонесот за здравствено осигурување на работниците од 1. X. 1989 година се определува во висина од 9,65% од бруто личниот доход и другите примања во која се содржани:

- стапката на придонесот за задолжителни видови на здравствена заштита од 4,30% и
- стапката на придонесот за правата на здравствена заштита што ги утврдува самостојно Собранието на Заедницата 5,35%.

Стапката на придонесот за здравствено осигурување во случај на несреќа на работа и професионално заболување се определува во висина од 1,00%.

Основицата за пресметување на придонесот за несреќа на работа и професионално заболување кај обврзниците кои формираат доход претставува остварениот доход намален за пресметаните законски и договорни обврски, освен данокот на доход.

Основица кај обврзниците кои не формираат доход претставуваат бруто личните доходи и другите примања.

Придонес за несреќа на работа и заболување од професионални болести по 1,00% од бруто основницата пресметуваат и плаќаат обврзниците на придонесот кои не формираат доход за вработени по договор за дело.

Стапката на додатниот придонес за партиципација за задолжителните видови на здравствена заштита на проширените права од земјоделското осигурување се определува во висина од 0,80%.

Додатниот придонес од 0,80% се наплатува од истата основица од која се наплатува придонесот за несреќа при работа и професионално заболување.

Член 2

За корисниците за кои се утврдува само чист личен доход, придонесот за здравствена заштита се пресметува и плаќа од чистиот личен доход со примена на пресметана стапка за чист личен доход врз основа на збирот на републичката и општинската стапка на придонесите од личниот доход.

Член 3

Посебниот придонес за користење здравствена заштита во странство се определува по стапка од 25% од него личниот доход, односно основницата утврдена со посебна одлука за деташираните работници во странство.

Посебниот придонес од претходниот став се распоредува по видови на правата сразмерно на стапките односно тарифата на придонесот определен во член 1 од оваа одлука.

Член 4

Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврзниците на начин со Законот и актите на Заседницата за здравство и здравствено осигурување на работниците Крива Паланка.

Член 5

Со влегување во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 01-825 од 20. XII. 1988 година.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 октомври 1989 година и истата ќе биде објавена во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 10-630

14 ноември 1989 година

Крива Паланка

Претседател,

Финка Ангеловска, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — КРУШЕВО

359.

Врз основа на член 103 и 105 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 253 од Статутот на ОСИЗ за здравствена заштита — Крушево, Собранието на ОСИЗ за здравствена заштита — Крушево, на седницата одржана на 30 октомври 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА КОРИСНИЦИТЕ — РАБОТНИЦИ ЗА 1989 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот за здравствена заштита на корисниците — работници за 1989 година се определува во висина од 9,50% од бруто личниот доход, во која се содржани:

— 5,5% за задолжителни видови на здравствена заштита;

— 4% за правата од здравствена заштита што самостојно ги утврдува Заседницата.

Член 2

Придонесот за здравствена заштита во случај на несреќа на работа и професионално заболување се утврдува во висина од 0,50%.

Основица за пресметување на придонесот од претходниот став претставува:

— кај обврзниците кои формираат доход, остварениот доход;

— кај обврзниците кои не формираат доход, бруто личните доходи и другите примања.

За лицата кои работат по договор за дело ќе се плаќа придонес за здравствена заштита во случај на несреќа на работа по стапка од 1% на исплатениот надоместок.

Член 3

Посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство (за деташирани работници) се определува во висина од 20% од чистиот личен доход, односно основницата утврдена со посебна одлука.

Член 4

Придонесот за здравствена заштита на корисниците на пензија, СИЗ за пензиското и инвалидското осигурување на Македонија го плаќа по стапка што одговара на него стапка на бруто стапка од член 1 на оваа одлука.

Основица за пресметување на придонесот од претходниот став претставуваат вкупно исплатените пензиски примања во времето за кое се плаќа придонесот.

Член 5

Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврзниците на начин утврден со закон, статут, оваа одлука и други општи акти.

Член 6

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на стапката на придонесот за здравствена заштита на корисниците — работници за 1989 година, бр. 08-157/3 од 19. VII, 1989 година.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. XI. 1989 година.

Одлуката да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-210/1

30 октомври 1989 година

Крушево

Претседател,

д-р Коста Андрески, с. р

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — КУМАНОВО

360

Врз основа на член 103 и 105 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ број 10/83, 43/85, 50/87, 27/88 и 36/89) и член 147 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Куманово („Службен гласник на општината Куманово“ бр. 2/85 и 8/88), Собранието на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Куманово, на седницата на Соборот на делегатите работници — корисници на услуги и Соборот на делегатите работници — даватели на услуги, одржана на 9 ноември 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1989 ГОДИНА

Член 1

Во Одлуката за утврдување стапка на придонес за здравствена заштита на работниците за 1989 година („Службен весник на СРМ“ бр. 10/89), член 1 се менува и гласи:

„Стапката на придонесот за здравствена заштита на работниците за месеците ноември и декември 1989 година се утврдува во висина од 11,80% од бруто личниот доход и другите примања во која се содржани:

— стапката на придонесот за обезбедување на задолжителни видови здравствена заштита од 6,80%;
— стапката на придонесот за обезбедување на правата од здравствена заштита што самостојно ги утврдува Заедницата од 5,00%.

Досегашната стапка од 9,5% се пресметува од бруто личен доход, а разлика од 2,3 процентни поени претворена во нето стапка се пресметува од чистиот личен доход.“

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, ќе се применува од 1 ноември 1989 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 03-1927/1

9 ноември 1989 година
Куманово

Претседател,
Јордан Спасовски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — КУМАНОВО

361.

Врз основа на член 26 алинеја 9 од Статутот на ОСИЗ за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата — Куманово Собранието на ОСИЗ за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата — Куманово, на седницата одржана на 16 ноември 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕС ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ОД 5,50% НА 7,40% ЗА МЕСЕЦИТЕ НОЕМВРИ И ДЕКЕМВРИ 1989 ГОДИНА

Член 1

Се зголемува стапката на придонес од личен доход од работен однос за основно образование од 5,50% на 7,40% за месеците ноември и декември 1989 година.

Член 2

Се зголемуваат сите обврзници за плаќање на придонес од личен доход од работен однос по законот да вршат уплата по зголемена стапка од 7,40% на придонес од личен доход за основно образование за месеците XI и XII од 1989 година.

Член 3

Одлуката влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 ноември 1989 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-418/XX/V-1

16 ноември 1989 година
Куманово

Претседател,
С. Стојковска, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — СТРУМИЦА

362.

Врз основа на член 106 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/86) и член 22 став 8 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита Струмица, Собранието на заедницата на предлог од Извршниот одбор, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ОПШТИНА СТРУМИЦА ЗА 1989 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се вршат следните измени и дополнувања во Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување стапките на придонесите за социјална заштита на општина Струмица за 1989 година („Службен весник на СРМ“ број 27/89).

Член 2

Член 3 став 1 се менува и гласи:

„Основицата за пресметување на придонесот од доходот на организациите на здружен труд претставува остварениот доход зголемен за искажаните износи во образецот „Биланс на успехот“ во делот деловни расходи и тоа:

— вкалкулирани долгорочни резервирања на материјалните трошоци; и

— вкалкулирани долгорочни резервирања на нематеријални трошоци“.

Член 3

Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1989 година.

Бр. 08-95/1

13 ноември 1989 година
Струмица

Претседател,
Борка Тасева, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ

Пред Општинскиот суд Скопје I — Скопје се води спор за поништување на брак помеѓу тужителот Весна Боневска од Скопје и Самедин Гури од Скопје, со стан на ул. „Серава“ бр. 79, сега на привремена работа во странство со непознато место на живеалиште.

Во смисла на член 86 од ЗПП на тужениот му е поставен за привремен застапник адвокатот Митиќ Миладин од Скопје, кој ќе го застапува тужениот се додека истиот или негов полномошник не се појават пред судот.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, П. бр. 702/89.

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГЕВГЕЛИЈА

Пред Општинскиот суд во Гевгелија е заведен спор за развод на брак, по тужбата на тужителката Лепосава Георгиева од Гевгелија, против тужениот Георгиев Николаи, сега со непозната адреса.

Се повикува тужениот Георгиев Николаи од Гевгелија, да се јави во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас. Во спротивно, ќе му биде одреден старател во смисла на чл. 77 од ЗПП, кој ќе ги застапува неговите интереси до окончувањето на спорот.

Од Општинскиот суд во Гевгелија, П. бр. 429/89.

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Тековна сметка бр. 80710-15-50-02795-0 и чекови од бр. 3580452 до 3580460, издадени од Југобанка — Скопје на име Николовска Мирјана, ул. „Емин Дураку“ згр. 1/3/10, Скопје. (5564)

Работна книшка на име Валентина Младеновска, Куманово. (5417)

Одобрение за копање на канали бр. 13-393 на име Абдурахими Илјази, Тетово. (5419)

Работна книшка на име Насер Илјази, Тетово.

Работна книшка на име Горѓе Горѓиев, Штип.

Свидетелства за I и II година, издадени од Земјоделско училиште „Киро Бурназ“ — Куманово на име Зоран Атанасовски, Куманово. (5427)

Работна книшка на име Слаѓан Крстевски, Куманово. (5431)

НИРО Службен весник на СРМ располага со следните изданија:		755. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 136/89 од 1 ноември 1989 година	752
ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО	200.000 дин.	Исправка на Законот за изменување и дополнување на Законот за прекршоците	753
УСТАВ НА СФРЈ И УСТАВ НА СРМ	100.000 дин.	Исправка на Наредбата за определување на месечниот износ на висината на цивилната инвалиднина на цивилните инвалиди од војната	753
ЗАКОН ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД (Пречистен текст)	65.000 дин.	Општи акти на самоуправните интересни заедници	
КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СФРЈ И КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СРМ		347. Одлука за ослободување на Дрвно-индустрискиот комбинат „Црн Бор“ — Прилеп ООЗТ Финална и пиланска обработка на дрво — Пехчево од обврската за плаќање придонес за општествена заштита на децата во Републичката самоуправни интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата во 1989 година	753
Трето изменето и дополнето издание	55.000 дин.	348. Одлука за ослободување на Дрвно-индустрискиот комбинат „Црн Бор“ — Прилеп ООЗТ Финална и пиланска обработка на дрво — Пехчево од обврската за плаќање придонес за основно образование во Републичката СИЗ за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата во 1989 година	753
ЗАКОН ЗА ИЗВРШНАТА ПОСТАПКА		349. Одлука за валоризација на износот на додаток на деца во 1989 година (четврто усогласување)	754
— со објаснувања и со предметен регистар —	60.000 дин.	350. Одлука за валоризација на посебниот додаток (IV усогласување)	754
ЗБИРКА НА ЗАКОНИ ОД СЕМЕЈНОТО ПРАВО		351. Одлука за аконтативно усогласување на пензиите и паричните надоместоци со движењето на номиналните лични доходи во Републиката во 1989 година	754
— со судска практика и со предметен регистар —	50.000 дин.	352. Одлука за најнизок износ на пензија од 1 ноември 1989 година	755
ЗБИРКА НА ЗАКОНИ ОД МЕЃУНАРОДНОТО ПРИВАТНО ПРАВО		353. Одлука за граничниот износ на најниското пензиско примање од 1 ноември 1989 година	756
— со предговор и со предметен регистар —	40.000 дин.	354. Одлука за престанок на Основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување — Битола	756
ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА И ЗАКОН ЗА ИНСПЕКЦИЈАТА НА ТРУДОТ		355. Одлука за престанок на Општинската СИЗ за старосно осигурување на земјоделците — Битола	756
— со упатства —	20.000 дин.	356. Одлука за утврдување висината на стапките на придонеси за финансирање на културата во 1989 година	756
ЗАКОН ЗА ОПШТАТА УПРАВНА ПОСТАПКА		357. Одлука за престанок на Основната заедница за пензиско и инвалидско осигурување — Струга	757
— со објаснувања и со предметен регистар —	45.000 дин.	358. Одлука за стапката на придонесот за здравствено осигурување на работниците и стапката за посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство	757
ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА		359. Одлука за утврдување висината на стапката на придонесот за здравствена заштита на користиците — работници за 1989 година	758
— со предметен регистар —	35.000 дин.	360. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување стапка на придонес за здравствена заштита на работниците за 1989 година	758
ЗАКОН ЗА ОПШТОНАРОДНА ОДБРАНА (Пречистен текст)	45.000 дин.	361. Одлука за зголемување на стапката на придонес од личен доход од работен однос за основно образование од 5,50% на 7,40% за месеците ноември и декември 1989 година	759
ЗБИРКА НА СУДСКИ ОДЛУКИ 1980—1984 НА ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА И СТОПАНСКИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА	80.000 дин.	362. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување стапките на придонесите за социјална заштита на општинска Струмица за 1989 година	759
книга III	40.000 дин.		
ЗАКОН ЗА СТАНБЕНИТЕ ОДНОСИ	40.000 дин.		
ЗБИРКА НА ОДЛУКИ И РЕШЕНИЈА НА УСТАВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА	55.000 дин.		

СОДРЖИНА

741. Закон за езерската пловидба	— — —	745
742. Одлука за давање согласност на Одлуката на работничкиот совет на РО „Електро-стопанство на Македонија“ — Скопје за именување генерален директор на организацијата	— — —	747
743. Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување директор на Економскиот институт „Скопје“ — Скопје	— — —	747
744. Одлука за именување членови на Комисијата за изготвување предлог за именување декан на Правниот факултет во Скопје	— — —	747
745. Одлука за именување секретар на Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија	— — —	748
746. Одлука за користење на средствата од постојаната резерва на СР Македонија	— — —	748
747. Одлука за користење на средствата од постојаната резерва на СР Македонија	— — —	748
748. Одлука за користење на средствата од постојаната резерва на СР Македонија	— — —	748
749. Одлука за користење на средствата од постојаната резерва на СР Македонија	— — —	748
750. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 194/89 од 12 октомври 1989 година	— — —	749
751. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 98/89 од 27 септември 1989 година	— — —	749
752. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 153/87 од 12 октомври 1989 година	— — —	750
753. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 128/89 од 1 ноември 1989 година	— — —	751
754. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 42/89 од 27 септември 1989 година	— — —	751